



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

ПРОЕКТ „ОБУКА НА ВНАТРЕШНИ РЕВИЗОРИ ВО ЈАВНИОТ СЕКТОР“

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ПРЕДАВАЧИ/ПРЕВЕДУВАЧИ ЗА  
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОБУКА ЗА ВНАТРЕШНИ РЕВИЗОРИ ВО ЈАВЕН СЕКТОР

Министерството за финансии на Република Македонија, во соработка со CEF (Center of Excellence in Finance) со седиште во Љубљана, и CIPFA (Chartered Institute for Public Finance and Accountancy) со седиште во Лондон, започнува со Проектот „Обука на внатрешни ревизори во јавниот сектор“.

Целта на проектот е во првиот циклус да се обучат и сертифицираат 40-тина внатрешни ревизори од јавниот сектор согласно Стандардите за професионално извршување на внатрешната ревизија и најдобрите практики и добивање на меѓународно признат сертификат за овластен внатрешен ревизор во јавен сектор.

Програмата за обука ќе се состои од следните три меѓународни и еден национален модул:

1. Основи на внатрешната ревизија
2. Сметководство во јавниот сектор и финансиско известување
3. Управување и контрола
4. Национална регулатива и оданочување

Предавањата ќе ги спроведуваат по тројца предавачи за секој модул, односно по двајца домашни експерти и еден експерт од Словенија.

Ве повикуваме доколку сте заинтересирани, да се пријавите за:

- предавач - домашен експерт за модулот Национална регулатива и оданочување и/или
- предавач или предавач/преведувач за еден од модулите: Основи на внатрешната ревизија, Сметководство во јавниот сектор и финансиско известување и Управување и контрола.

Пријавените кандидати може да бидат: професори, асистенти и други експерти од областа на внатрешната ревизија и сметководството, претставници на сметководствената и ревизорската професија, како и државни службеници со работно искуство во сметководството и внатрешната ревизија. Познавањето на англискиот јазик е услов за пријавување.

Тестирањето и интервјуто на кандидатите ќе се одржи во текот на месец јули 2012 година, пред комисија составена од претставници на Министерството за финансии, СЕФ и СРФА, а за точниот термин на одржување на тестирањето и интервјуто кандидатите ќе бидат дополнително известени.

Избраните кандидати ќе потпишат изјава согласно која ќе бидат обврзани да ја посетуваат обуката за предавачи, која ќе се одржи кон крајот на месец септември 2012 година.

По спроведувањето на обуката за предавачи на кандидатите ќе им биде понуден договор за:

- превод и/или стручно читање на материјалите за модулите за обука за внатрешни ревизори во јавен сектор, на оние кандидати кои покажуваат капацитет за превод на материјалите (изборот на преведувачи ќе се спроведува независно од изборот на предавачи), и/или
- одржување на предавања во согласност со распоредот на програмата за обука на внатрешни ревизори во јавен сектор и да го подготват/оценат испитот.

Ги повикуваме заинтересираните кандидати да ја пополнат Пријавата за избор на предавач/преведувач на обука за внатрешни ревизори во јавен сектор објавена на веб страницата на Министерството за финансии на следниот линк: [www.finance.gov.mk/tiaps](http://www.finance.gov.mk/tiaps) и заедно со кратка биографија (CV) на македонски и англиски јазик да ја достават електронски најдоцна до 06.07.2012 година (петок), до 16.00 ч., на следните e-mail адреси: [nikolina.aleksovska@finance.gov.mk](mailto:nikolina.aleksovska@finance.gov.mk) или [aritia.tutarkova@finance.gov.mk](mailto:aritia.tutarkova@finance.gov.mk)

За дополнителни информации, можете да ги контактирате следниве лица: Николина Алексовска и Аритиа Тутаркова, од Секторот за јавна внатрешна финансиска контрола во Министерството за финансии, ул. „Даме Груев“ бр.14, на контакт тел. 3230-378 и 3106-324 или на следните e-mail адреси: [nikolina.aleksovska@finance.gov.mk](mailto:nikolina.aleksovska@finance.gov.mk) и [aritia.tutarkova@finance.gov.mk](mailto:aritia.tutarkova@finance.gov.mk)

Министерство за финансии